

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **20441/2021**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост**

I.1.2) Адреса: **ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Анета Тодоровска**, адреса на е-пошта: **aneta.todorovska@addelpro.mk** телефон/факс: **3226072/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на електрична енергија

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **1.500.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Набавка на електрична енергија согласно техничката спецификација.**

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
09000000-3	Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.9) Делива набавка **Не**

II.10) Рамковна спогодба: **Не**

II.11) Алтернативни понуди **Не**

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

II.13) Претходна проверка на пазарот? **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.1.6) Посета на локација/Преглед на придружна документација: **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот**

за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. -Важечка лиценца за вршење на енергетска дејност - трговија или снабдување со електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите: Да поседува ЕИС код издаден од АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергетска дејност- пренос на електрична енергија - да е регистриран за учесник на пазарот на електрична енергија согласно Правилата за пазар на електрична енергија -Економскиот оператор да биде дел од балансна група и да поднесе изјава со која ќе прифати да го внесе договорниот орган во балансната група и да превземе балансна одговорност за истиот. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условот од подточка 5.3.4 од тендерската документација со доставување на: -документ за поседување на ЕИС код издаден од АД МЕПСО - да достави Договор за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија склучен со АД МЕПСО -Економскиот оператор да достави изјава со која ќе прифати Договорниот орган да го внесе во неговата балансна група, со што ја превзема балансната одговорност за истиот, наведени во точка 5.3.5 од тендерската документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **13.12.2021 година во 12:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **07.12.2021 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **09.12.2021 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 дена**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

13.12.2021 година во 12:00 часот , место: **Скопје**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **26.11.2021 година**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

